



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Општа според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено-економското за претплата, посебни издања и огласи 666-3-291-1

Четврток, 28 декември 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 69

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 4 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: Фах 22. — Телефони: централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671

650.

Врз основа на член 36, во врска со член 47 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО СТРАНСТВО ШТО ГИ ВРШАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ

1. Плаќањето на репродукционите материјали и резервните делови за тековно одржување на опремата што ги увезуваат за своите потреби и плаќањето на одредени трошоци на работењето во странство, организациите на здружениот труд што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоквен и патнички промет ги вршат со девизи од својата девизна сметка и со девизи купени од овластена банка.

Плаќањето на стоките од став 1 на оваа точка чиј увоз е регулиран со одредување на стоковниот контингент, на девизниот контингент, со издавање на увозна дозвола или со давање согласност за увоз, може да се врши само до височината на утврденото право на тој увоз.

2. Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, ќе одреди што се подразбира како трошоци на работењето во смисла на точка 1 од оваа одлука.

3. Како организации на здружениот труд што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоквен и патнички промет, во смисла на оваа одлука, се подразбираат организациите што даваат:

1) услуги на превоз во железничкиот, друмскиот, поморскиот, поморско-речниот, речниот и воздушниот сообраќај;

2) услуги на луки и пристаништа, вклучувајќи и аеродромски услуги;

3) услуги на теглење, спасување и вадење на бродови и на други пловни објекти;

4) услуги на сообраќајни агенции;

5) шпедитерски услуги;

6) услуги на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоките;

7) поштенски, телеграфски и телефонски услуги;

8) услуги на складирање на стоки.

4. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќањата во странство од страна на претпријатијата што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоквен и патнички промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 52/67, 8/68, 9/70 и 18/72).

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 213

21 декември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

651.

Врз основа на член 69 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЛАТО — МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

1. Организациите на здружениот труд — производители на злато — од девизите наплатени по основ на продажба на злато во странство можат да користат 20%, согласно член 39 од Законот за девизно работење, во видовите на девизи што ги наплатиле.

2. Во височината на процентот од точка 1 на оваа одлука, организациите на здружениот труд — производители на злато — можат да купуваат девизи за динари наплатени по основ на продажба на злато на корисници во Југославија, и тоа во видот на девизите според својот избор и да ги користат согласно член 39 од Законот за девизно работење.

3. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на девизите што производителите на злато можат да ги купуваат за продадено злато („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 58/70 и 26/72).

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 214

21 декември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

652.

Врз основа на член 36, во врска со член 38 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МЕРИЛАТА И УСЛОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ КОИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СЕ СМЕТААТ КАКО ПРЕТЕЖНИ ИЗВОЗНИЦИ ВО 1973 ГОДИНА

1. Производителските организации на здружениот труд и производителските основни организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд, кои со вршење на својата дејност, во 1972 година наплатиле стоки од сопствено производство што ги извезле и во Југославија внеле девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а чија динарска противвредност изнесува над 51% од нивната вкупна реализација, во 1973 година можат да се здобијат со статус на претежен извозник ако ги исполнуваат условите од оваа одлука.

2. Кои девизи од точка 1 на оваа одлука се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, одредува Народната банка на Југославија.

3. Производителските основни организации на здружениот труд се здобиваат со статус на претежен извозник под услов нивното својство на правно лице да е запишано во регистарот на организациите на здружениот труд, да водат самостојно книговодство и да имаат сопствена девизна и жиросметка.

4. Дека производителската организација на здружениот труд односно производителската основна организација на здружениот труд ги исполнува условите од точ. 1 и 3 на оваа одлука, утврдува, на барање на таа организација, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, врз основа на завршната сметка на организацијата на здружениот труд за 1972 година, на потврдата од овластената банка за девизите наплатени во таа година и на податоците од организацијата на здружениот труд односно од основната организација за височината на наплатените девизи во вкупната реализација од завршната сметка.

5. Организациите од точка 1 на оваа одлука што се здобиле со статус на претежен извозник, со девизите што ќе ги остварат со извоз на стоки од сопствено производство можат слободно да го плаќаат увозот на сировини и други репродукциони материјали за потребите на сопственото производство, иако и стоките што се увезуваат врз основа на стоковен контингент, девизен контингент или дозвола — во рамките на количините и износите што им се утврдени.

6. Организациите од точка 1 на оваа одлука можат да ги користат девизите со кои се здобиле во својство на претежен извозник до нивното потрошување.

При утврдувањето на износот на девизите за плаќање на сировините и другите репродукциони материјали за организациите од став 1 на оваа точка, ќе се земе предвид износот на девизите што тие организации не го потрошиле до денот кога, согласно важечките прописи, ќе им биде утврден износот на девизите за плаќање на сировините и репродукционите материјали.

7. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за мерилата за утврдување кои стопански организации се сметаат како претежни извозници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 20/70 и 32/71).

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 215
21 декември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

653.

Врз основа на член 68 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА КУПУВАЊЕ НА ЗЛАТО

1. Организациите на здружениот труд што користат злато во рамките на својата редовна дејност и државните органи што користат злато за одредени потреби (во понатамошниот текст: корисниците на злато) можат да купуваат непреработено злато од производителите во Југославија или во странство — до количините (стоковен контингент) одредени за секоја година со посебен пропис на Сојузниот извршен совет.

2. Барањата за учествување во стоковниот контингент од точка 1 на оваа одлука корисниците на злато ги поднесуваат најдоцна до 1 ноември тековната година за наредната година, и тоа: научните установи и организации — до надлежниот републички односно покраински орган, здравствените установи и организации — до Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика, државните органи — до Сојузниот секретаријат за финансии, а индустриските, занаетчиските и другите организации на здружениот труд — преработувачи на злато — до Стопанската комора на Југославија.

3. Предлог за одредување на стоковниот контингент за одделни групи корисници на злато на Сојузниот извршен совет му дава Сојузниот секретаријат за финансии, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со Сојузниот секретаријат за стопанство и со Народната банка на Југославија, по претходно прибавено мислење од органот односно комората од точка 2 на оваа одлука.

4. Распределбата на стоковниот контингент одреден за одделни групи корисници на злато ја вршат корисниците договорно. Сојузниот секретаријат за финансии може да ги одреди начинот и роковите за распределба на стоковниот контингент.

За распределбата на стоковниот контингент органите односно комората од точка 2 на оваа одлука му поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за финансии, кој во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот на секој корисник му издава решение за доделениот стоковен контингент.

Во распределбата на стоковниот контингент можат да учествуваат само оние корисници што, врз основа на точка 2 од оваа одлука, навремено поднеле барање за учествување во стоковниот контингент.

Ако корисниците на злато не постигнат спогодба за распределба на стоковниот контингент, органите односно комората од точка 2 на оваа одлука ќе го извести за тоа Сојузниот секретаријат за финансии, кој распределбата на стоковниот контингент врз одделни корисници на злато ќе ја изврши во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот.

5. Сојузниот секретаријат за финансии, на предлог од органите односно комората од точка 2 на оваа одлука, пред утврдувањето на годишниот стоквен контингент од страна на Сојузниот извршен совет односно пред постигнатиот договор во смисла на точка 4 од оваа одлука, може да им одобрува аванси на корисниците на злато, и тоа до износот од 40% од количината на злато одобрена во претходната година.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постапката за определување и распределба на стоквениот контингент за купување злато („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 216
21 декември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

654.

Врз основа на член 36, во врска со член 39 став 3 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ДЕВИЗИТЕ ОД ЧЛЕН 39 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗАРАДИ ПРОДАЖБА ВО ЗЕМЈАТА ЗА ДИНАРИ

1. Организациите на здружениот труд што девизите од член 39 на Законот за девизно работење можат да ги користат за плаќање на увозот на стоки заради продажба во земјата за динари се:

1) организациите на здружениот труд што вршат работи на застапување странски фирми — за продажба од консигнациони складови на резервни делови и потрошни материјали за производите што ги застапуваат;

2) организациите на здружениот труд што даваат угостителски услуги, организациите на здружениот труд што се регистрирани за давање туристички услуги, како и организациите на здружениот труд што се занимаваат со превоз на стоки и патници а кои во својот состав имаат единици за вршење туристички услуги — за набавка на туристички стоки што ги продаваат на туристи во објектите во кои даваат туристички услуги, односно што ги продаваат на патници во објектите со кои вршат превоз на патници;

3) организациите на здружениот труд — приредувачи на меѓународни саеми — за откуп на експонати на странски излагачи;

4) организациите на здружениот труд за производство на филмови — за плаќање на увозот на филмски копии;

5) организациите на здружениот труд што вршат промет на грамофонски плочи и уметнички репродукции — за плаќање на увозот на тие производи;

6) организациите на здружениот труд што вршат промет на филателистички марки — за плаќање на увозот на тие марки;

7) организациите на здружениот труд што увезуваат книги — за плаќање на увозот на книгите печатени на јазиците на народите и народностите

на Југославија кога тие се произведени во копродукција на странски и домашни издавачки претпријатија.

2. Сојузниот секретаријат за стопанство ќе одреди кои стоки се сметаат како туристички во смисла на точка 1 под 2 на оваа одлука.

3. Организациите на здружениот труд што, согласно важечките прописи, продаваат стоки за девизи во Југославија, девизите што, во смисла на член 39 од Законот за девизно работење, им припаѓаат од тоа работење можат да ги користат за плаќање на увозот на стоките што ги продаваат во своите продавници.

4. Организациите на здружениот труд што се регистрирани за давање туристички услуги, од девизите што ќе ги остварат во смисла на член 39 од Законот за девизно работење, можат да употребат 50% и за трошоците на туристичките патувања во странство.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за работните организации од определени дејности кои можат да користат девизи во смисла на членот 16 од Законот за девизното работење за плаќање увозот на стоки наменети за лична потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/68, 31/69, 47/70 и 30/71).

6. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 217
21 декември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

655.

Врз основа на член 36, во врска со член 49 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАПЛАТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ШТЕТА, НА ОСИГУРЕНИТЕ ИЗНОСИ И НА ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Осигурителните заводи, заводите за реосигурување и нивните здруженија (во понатамошниот текст: осигурителните организации) наплатуваат премии за осигурување и реосигурување по сите видови осигурувања и реосигурувања, како и надоместоци за извршени услуги — од домашни лица во динари, ако со оваа одлука не е поинаку одредено.

Осигурителните организации наплатуваат од домашни лица премија во динари и за осигурување или реосигурување на странски лица во Југославија, и тоа:

1) за задолжителни осигурувања (патници и други лица);

2) за доброволни осигурувања без назначување на името на осигурените лица (хотелски, бански и капалишни гости, посетители на спортски и други приредби и други групи осигурувања).

2. Осигурителните организации наплатуваат премии за осигурување и реосигурување од домашни лица во девизи:

1) ако осигуруваат имот за сметка на странски сопственик;

2) ако осигуруваат или реосигуруваат стоки во реекспорт;

3) ако осигуруваат или реосигуруваат имот и лица во странство и странски лица во Југославија;

4) ако организациите на здружениот труд што се занимаваат со лучки услуги во Југославија осигуруваат стоки на странски сопственик.

Како лица во странство, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат и домашни лица што работат во странство или таму постојано престојуваат.

3. Отштетите, осигурените износи и трошоците по работите за осигурување и реосигурување, осигурителните организации им ги исплатуваат на домашни лица во динари.

По исклучок од став 1 на оваа точка, осигурителните организации им вршат исплати во девизи на домашни лица во случај:

1) на осигурување на стоки во извоз и осигурување наплата за стоки извезени на кредит — за надоместок на штета на стоки од осигурување, како и за трошоци покриени со осигурување што осигуреникот ги платил со сопствени девизи;

2) на осигурување на стоки во увоз — за надоместоци на штета на стоки од осигурување, освен за стоки чиј увоз е слободен (ЛВ), како и за трошоци покриени со осигурување што осигуреникот ги платил со сопствени девизи;

3) на осигурување на југословенски воздухоплови што се набавени во странство — ако се, во општествена сопственост;

4) на осигурување на југословенски бродови што пловат надвор од крајбрежното море и внатрешните пловни води на Југославија — ако се во општествена сопственост и ако надоместокот во девизи е договорен при склучувањето на осигурувањето;

5) на осигурување од одговорност на југословенски возачи во меѓународниот превоз и на претпријатија што се занимаваат со лучки услуги — за штети направени на странски имот и на странски лица, како и за трошоци во девизи покриени со тие осигурувања;

6) на други осигурувања од одговорност — за штети направени на странски лица и на странски имот, како и за трошоци во девизи покриени со тие осигурувања;

7) на осигурување на југословенски граѓани што претпеле несреќен случај или се разболеле во странство — за трошоци за лекување и други трошоци во девизи кога тоа е изречно предвидено во договорот за осигурување, а тие трошоци не се покриени со социјалното осигурување;

8) на каско осигурување на моторни возила на домашни лица — за трошоци за нужна поправка и превлекување на хаварисани осигурени моторни возила што ќе претрпат штета во странство;

9) на сите осигурувања — ако домашно лице премијата ја уплатило во девизи во смисла на точка 2 на оваа одлука.

4. Ако домашно лице премија за осигурување плаќа во девизи во смисла на точка 2 од оваа одлука, ако надоместокот на штета во смисла на оваа одлука може да се плати во девизи, осигурените износи во полисата за осигурување можат да гласат на девизи.

5. Надоместокот за штети што организациите на здружениот труд ги наплатуваат во динари од Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи по основ на осигурување побарувања по кредитите одобрени на странски лица за извоз на стоки и за изведување инвестициони работи во странство, има карактер на наплата во девизи, ако осигурувањето е извршено на фактурната вредност изразена во девизи.

Одредбите на став 1 од оваа точка се применуваат врз осигурените ризици што ќе се остварат по 1 јануари 1969 година, а по договорите за осигурување што Фондот ги склучил по 1 јануари 1968 година.

6. Плаќањата во девизи, во смисла на оваа одлука, осигурителните организации ги вршат врз

товар на својата девизна сметка или со купување девизи кај овластената банка.

7. Надоместокот за загуба и оштетување на осигурени стоки се врши во оној вид девизи во кој е платена премијата, а ако премијата е платена во динари — во видот на девизите на која гласи фактурата на стоките.

Надоместокот на другите штети и на трошоците што според одредбите на оваа одлука се вршат во девизи се исплатува во оној вид девизи во кој е платена премијата за осигурување, односно во оној вид девизи во кој осигуреникот е должен да ги плати тие надоместоци.

Надоместок за загуба на југословенски воздухоплови и бродови се врши во валута во која се набавува нов воздухоплов односно брод.

8. Отштетите, осигурените износи и трошоците по сите видови осигурувања и реосигурувања по кои премијата е наплатена до 31 декември 1972 година, осигурителните организации ги исплатуваат според одредбите на Одлуката за плаќање во девизи на надоместокот на штета, осигурените износи и трошоците од работите по осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, 33/67 и 25/69).

9. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќање во девизи на надоместокот на штета, осигурените износи и трошоците од работите по осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, 33/67 и 25/69).

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 218

21 декември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

656.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА ПО ОСНОВ НА ОТКУПЕНИ ДЕВИЗНИ ДОЗНАКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ

1. На републиките и автономните покраини за секоја година им се утврдува девизна квота во височина од 10% од девизите откупени во претходната година по дознаките од работниците на привремена работа во странство и по дознаките од иселениците.

2. Износот на девизите што на секоја одделна република и автономна покраина ѝ припаѓа во рамките на девизната квота од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот извршен совет го одредува по почетокот на секоја година сразмерно бројот на работниците од секоја одделна република и автономна покраина на работа во странство во претходната година.

3. Податоците за вкупниот износ на девизите откупени по основ на дознаките од работниците на привремена работа во странство и по дознаките од иселениците за секоја година ги утврдува Народната банка на Југославија.

Бројот на југословенските граѓани на работа во странство од одделни републики и автономни покраини се утврдува врз основа на евиденцијата за југословенските граѓани вработени во странство што ја водат општинските организации за вработење

според прописите за евиденциите во областа на трудот. Врз основа на овие податоци бројот на граѓаните од одделни републики и автономни покраини што се наоѓаат на работа во странство се утврдува според местото на живеењето на граѓаните пред одењето на работа во странство.

4. По исклучок, за 1973 година износите на девизите за секоја република и автономна покраина ги утврдува Сојузниот извршен совет во рамките на износот од 10% од откупените девизни дознаки од работниците и иселениците во 1972 година според податоците на Народната банка на Југославија од нејзината евиденција и од евиденцијата на Службата на општественото книговодство, а сразмерно бројот на југословенските граѓани на работа во странство од одделна република односно автономна покраина на 31 март 1971 година, утврден со пописот на населението од 1971 година.

5. Износите на девизите утврдени во смисла на точка 2 од оваа одлука републиките и автономните покраини ги распоредуваат врз крајните корисници за намените предвидени во член 59 ст. 2 и 3 од Законот за девизно работење.

6. Крајните корисници купуваат девизи кај овластените банки во рамките на износот што им е одреден во смисла на точка 5 од оваа одлука и ги користат согласно одредбите на член 41 од Законот за девизно работење.

Неискористеното право на купување девизи во една година може да се користи во наредните години.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 219
23 декември 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

657.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за издавање либерална дозвола за увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/72), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАВКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИБЕРАЛНА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА СТОКИ

1. Организациите на здружениот труд, во смисла на точка 2 од Одлуката за издавање либерална дозвола за увоз на стоки, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија му поднесуваат барање за издавање либерална дозвола за увоз на стоки.

Барањето за издавање либерална дозвола ги содржи следните податоци:

1) наименување на стоките и тарифен број од списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за одредување на стоките чиј увоз и извоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија);

2) шифра од номенклатурата на Статистиката на надворешната трговија;

3) трговски назив на стоките;

4) количина на стоките;

5) вредност на стоките во динари и во девиза со која стоките се плаќаат;

6) цена на стоките по единица мерка франко југословенската граница, искажана во динари и во девиза со која се плаќаат стоките;

7) назив (фирма) на странскиот испорачувач;

8) земја на потеклото на стоките;

9) рок на увозот на стоките;

10) краен корисник на стоките.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11032

18 декември 1972 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Димитар Бојковски, с. р.

658.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72, 41/72, 43/72, 44/72, 47/72, 57/72, 61/72 и 62/72) во точка 2 одредба под 1 Репродукциони материјали, во ред. бр. 5, 8, 9, 11, 12, 19, 22, 23, 30 и 32, во колона 4 се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
5	25.01/5	Хемиски чист натриум хлорид	4,5 тона
8	28.10/2a	Фосфорна киселина, орто- и пирофосфорна	1.600 тона
9	28.47/1a	Натриум бихромат	1.200 тона
11	73.03/1a	Железо и челик стари	
	73.03/2a	Лив стар, машински	
	73.03/3b	Железо и челик, други	
	73.03/3в	Отпадоци и струганици од железно и челик, други	
		Вкупно железно и челик, стари, други, лив стар, машински, и отпадоци и струганици од железно и челик, други	395.000 тона
12	84.62/1	Топлессти тркални лежишта	
	84.62/2	Валчести тркални лежишта	
	84.62/3	Игличести тркални лежишта	
		Вкупно тркални лежишта	4.000 тона

1	2	3	4
19	56.01/1a	Влакна синтетични од одредена должина, полиамидни и полиакрилни	92,664.000 динари
22	56.04/16-2	Синтетични влакна, други	680.000 динари
27	29.15/1в	Фтална киселина и анхидрид	8.000 тона
30	86.09/1	Колски слогови	22.500 тона
32	56.04/1a-2	Синтетични влакна, чешлани, други	23,245.000 динари“.

По редниот број 39 се додаваат шест нови редни броеви, кои гласат:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
40	15.01/1	Свинска маст	304 тона
41	25.01/2	Варена сол (изворска)	145,6 тона
42	29.15/2a	Диоктилфталат	2.000 тона
43	29.15/26	Дибутилфталат	740 тона
44	32.01/1	Екстракт за штавење од костен	300 тона
45	39.03/ff	Целофан	1,200.000 динари“.

Во точка 2 одредба под 2 Стоки за широка потрошувачка, ред. бр. 8, 9 и 11, во колона 4 се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
8	02.01/16 02.01/1г	Месо јунешко Месо говедско, друго Вкупно месо јунешко и друго говедско месо	10.000 тона
9	02.02/2	Пилиња заклани и месо од нив	1.500 тона
11	02.01/3	Месо свинско	15.000 тона“.

По редниот број 11 се додаваат осум нови редни броеви, кои гласат:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
12	84.41/1	Машини за шиене, за домаќинство обични, комплетни	
13	84.41/2	Глави за обични машини за шиене, за домаќинство	
14	84.41/3	Специјални машини за шиене, за домаќинство, комплетни	
		Вкупно:	2,800.000 динари

1	2	3	4
15	84.41/4	Глави за специјални машини за шиене, за домаќинство, комплетни	650.000 динари
16	85.03/2a	Елементи и Келии за електрични примарни батерии (лекланшеви и воздушно-деполаризациони)	
17	85.03/2в	Електрични примарни батерии (лекланшеви и воздушно-деполаризациони)	
18	91.02/2	Вкупно:	1,130.000 динари
19	91.04/2	Будилници	
		Будилници со голем механизам	
		Вкупно:	1,516.000 динари“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11033

18 декември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

659.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/69), сојузниот секретар за народна одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИТЕ НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА 1973 ГОДИНА

За арбитри на Воената стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 1973 година се именуваат:

- 1) Јовановиќ д-р Илија, полковник на правна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се одредува и за заменик-претседател на Воената стопанска арбитража;
- 2) Соколовиќ Витомир, потполковник на правна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се одредува за заменик-претседател на Воената стопанска арбитража;
- 3) Антонијевиќ Слободан, генерален директор на Претпријатието „Гран-експорт“, Белград;
- 4) Антонијевиќ д-р Зоран, професор на Правниот факултет во Белград;
- 5) Башевски Димитар, директор на Дирекцијата за правни работи при рудниците и железарницата „Скопје“, Скопје;
- 6) Цариќ д-р Славко, професор на Правниот факултет во Нови Сад;
- 7) Чучек Живоин, комерцијален директор на Претпријатието „Литострој“, Љубљана;
- 8) Гуровиќ д-р Радомир, професор на Правниот факултет во Белград;
- 9) Финжгар д-р Алојз, професор на Правниот факултет во Љубљана;
- 10) Ивановиќ Бранислав, член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора;
- 11) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

12) Коруноски Слободан, потполковник на интендантска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

13) Јакиќ Урош, потполковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

14) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот факултет во Сараево;

15) Лупшиќ д-р Горѓе, секретар за Надворешно-трговската арбитража при Сојузната надворешно-трговска комора, Белград;

16) Марковиќ д-р Мило, професор на Економскиот факултет во Титоград;

17) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на Јадранска слободна пловидба, Сплит;

18) Милиќ Вора, воен службеник I класа на правна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

19) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, полковник на градежна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

20) Омахен Иван, дипломиран инженер, полковник на градежна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

21) Ромац д-р Анте, професор на Правниот факултет во Загреб;

22) Рошкар Александар, генерален директор на Претпријатието „Словенијасадје“, Љубљана;

23) Станишиќ Радивој, дипломиран инженер, професор на Машинскиот факултет во Сараево;

24) Стрезовски д-р Стрезо, професор на Правниот факултет во Скопје;

25) Суѓиќ Лазар, дипломиран инженер, советник во Секретаријатот за шумарство и дрвна индустрија на Стопанската комора на Југославија;

26) Шнајдер Златко, директор на Извозното претпријатие „Кемикалија“, Загреб;

27) Тарановски Трајко, потполковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

28) Темали Рикард, дипломиран инженер, граѓанско лице на служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

29) Здравковиќ д-р Здравко, професор на Економскиот факултет во Приштина;

30) Врбавац мр Ѓуро, дипломиран инженер, полковник во Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Р. в. п. бр. 50
27 ноември 1972 година
Белград

Сојузен секретар за народна одбрана генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

660.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“**

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Corriere della sera“, број 273 од 7 декември 1972 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/87
15 декември 1972 година
Белград

Сојузен секретар за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

661.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 285 од 12 декември 1972 година, кој излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/71
18 декември 1972 година
Белград

Сојузен секретар за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

662.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“**

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Welt“, број 287/50 од 9/10 декември 1972 година и број 288 од 11 декември 1972 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/90
18 декември 1972 година
Белград

Сојузен секретар за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

663.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЕРОЛЕГУРИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури:

— Волуметриско одредување на силициум во силикокалциум — — JUS C.A.1.414
— Гравиметриско одредување на магнезиум во силикокалциум — — JUS C.A.1.415

— Фотометриско одредување на манган во силикокалциум — — —	JUS C.A1.416
— Комплексометриско одредување на железо и алуминиум во феросилициум — — — — —	JUS C.A1.417
— Волуметриско одредување на железо во феросилициум — — —	JUS C.A1.418
— Гравиметриско одредување на фосфор во феросилициум — — —	JUS C.A1.419
— Фотометриско одредување на фосфор во феросилициум и во силициум-метал — — — — —	JUS C.A1.420
— Гравиметриско одредување на силициум во силикокалциум и феросилициум — — — — —	JUS C.A1.506
— Комплексометриско одредување на калциум во силикокалциум и феросилициум — — — — —	JUS C.A1.507
— Волуметриско одредување на калциум во силикокалциум, феросилициум и силициум-метал — — —	JUS C.A1.508

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1973 година.

Бр. 05-4158/1
10 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

664.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКОНАПОНСКИ ТОПЛИВИ ОСИГУРУВАЧИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Високонaponsки топливи осигурувачи за ограничување на струја:

— Општи технички услови —	JUS N.E5.505
— Насоки за примена — — —	JUS N.E5.508
— Испитувања — — — — —	JUS N.E5.510

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение за објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 април 1973 година.

Бр. 15-4159/1
10 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

665.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на анхидрид на малеинска киселина, технички:

— Одредување на бојата на истопена мостра — — — — —	JUS H.B8.401
— Одредување на точката на кристализацијата — — — — —	JUS H.B8.402
— Одредување на слободната киселина — — — — —	JUS H.B8.403
— Одредување на содржината на анхидрид на малеинска киселина —	JUS H.B8.404
— Одредување на содржината на пепел — — — — —	JUS H.B8.405
— Одредување на содржината на железо — — — — —	JUS H.B8.406

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1973 година.

Бр. 22-4157/1
10 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

666.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И ЗА БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакар. Класификација и означување — — — — —

Бакар и бакарни легури. Нисколегирани бакар. Хемиски состав, облици на изработката и насоки за употреба — — — — —

Бакар и бакарни легури за гмечење. Прачки и жица. Технички услови за изработка и испорака — —

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1973 година.

4. Се ставаат во сила следните југословенски стандарди:

Бакарни шипки, влечени, полни профили. Технички прописи за изработката и испораката — — — — JUS C.D3.020

Тркалест бакарен тел, за општи цели. Технички прописи за изработката и испораката — — — — JUS C.D6.020

донесени со Решението за југословенските стандарди за челични телови, за бакар и за бакарни легури („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56);

Месингани шипки и профили. Технички прописи за изработка и испорака — — — — JUS C.D3.120

Тркалест месинган тел за општи цели. Технички прописи за изработка и испорака — — — — JUS C.D6.120

донесени со Решението за југословенските стандарди за месингани производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 април 1973 година.

Бр. 05-4155/1
10 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

667.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

1. Во југословенскиот стандард Основни испитувања на климатската и механичката издржливост на составните делови на електронски уреди — JUS N.A5.700, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за мерења и испитувања во електротехниката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59), точка 7.18 се брише.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1974 година.

Бр. 23-4154/1
10 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

668.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Основни испитувања на влијанието на околината. Постапка U: Механичка издржливост на приклучоците JUS N.A5.785

Сигурност на составните делови за електрониката. Прикажување податоци за сигурноста — — — — JUS N.N0.023

Електроника и телекомуникации. Насоки за собирање податоци за сигурноста, исправноста и можноста за одржување на електронските склопови врз основа на резултатите на користењето — — — — JUS N.N0.024

Сузбивање на радио-пречки. Радио-пречки од радио и телевизиски приемници — — — — JUS N.N0.906

Сузбивање на радио-пречки. Радио-пречки од радио и телевизиски приемници. Методи на мерење — — JUS N.N0.907

Сузбивање на радио-пречки. Гранични вредности и метода на мерење на слабењето на светилките со флуоресцентни цевки — — — — JUS N.N0.920

Печатени кола. Фенолно-целулозно-хартиена слоевита плоча обложена со бакарна фолија, од висок електричен квалитет. Технички услови — JUS N.R7.022

Печатени кола. Фенолно-целулозно-хартиена слоевита плоча обложена со бакарна фолија, од економски квалитет. Технички услови — — — JUS N.R7.023

Печатени кола. Епоксидно-целулозно-хартиена слоевита плоча обложена со бакарна фолија, отпорна спрема пламен. Технички услови — JUS N.R7.024

Печатени кола. Стакло-епоксидна слоевита плоча обложена со бакарна фолија, од општа намена. Технички услови — — — — JUS N.R7.025

Печатени кола. Стакло-епоксидна слоевита плоча обложена со бакарна фолија, отпорна спрема пламен. Технички услови — — — — JUS N.R7.026

Магнетни С-јадра. Мерки и карактеристики — — — — JUS N.R8.042

Магнетни Е-јадра. Мерки и карактеристики — — — — JUS N.R8.044

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1974 година.

Бр. 23-4153/1
10 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

669.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНСТАЛАЦИОНИ СПРОВОДНИЦИ СО ИЗОЛАЦИЈА ОД PVC-МАСА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електроенергетика:

— Инсталациони спроводници со изолација од PVC-маса (многужични) P/M — — — — — JUS N.C3.201

— Инсталациони спроводници со зајакната изолација од PVC-маса P/J и P/J-A — — — — — JUS N.C3.203

— Инсталациони спроводници со зајакната изолација од PVC-маса (многужични) P/MJ — — — — — JUS N.C3.204

— Инсталациони спроводници со зајакната изолација од PVC-маса (финожични) P/FJ — — — — — JUS N.C3.205

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1973 година.

4. Се ставаат во сила следните југословенски стандарди:

Електроенергетика:

— Инсталационен спроводник со изолација од PVC-маса (многужичен) P/M — — — — — JUS N.C3.201

— Инсталационен спроводник со зајакната изолација од PVC-маса P/J JUS N.C3.203

— Инсталационен спроводник со зајакната изолација од PVC-маса (многужичен) P/MJ — — — — — JUS N.C3.204

— Инсталационен спроводник со зајакната изолација од PVC-маса (финожичен) P/FJ — — — — — JUS N.C3.205

донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични спроводници со PVC-маса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/61).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 април 1973 година.

Бр. 15-4160/1
10 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

670.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОЗИВИТЕ ЗА РУДАРСКИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ**

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на експлозивите за рударски и други потреби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/72) во точка 3, зборовите: „1 јануари 1973 година“ се заменуваат со зборовите: „1 април 1973 година“.

2. Во точка 5 зборовите: „31 декември 1972 година“ се заменуваат со зборовите: „1 април 1973 година“.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-4424/1
31 октомври 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

671.

ДОГОВОР**НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА СТАТУСОТ, РАБОТЕЊЕТО И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА**

Врз основа на член 2 од Законот за престанок на важењето на Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72), СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора, СР Македонија, СР Хрватска, СР Словенија, СР Србија, САП Војводина и САП Косово, кои ги застапуваат овластени претставници, се договорија за следното:

Член 1

Со цел за трајно стопанисување на игрите на среќа републиките и автономните покраини на својата територија основаат организации на здружениот труд Југословенска лотарија (во понатамошниот текст: организацијата) кои работат според одредбите на овој договор и соодветниот закон на републиките односно на автономните покраини.

За вршење на одредени заеднички работи организациите од став 1 на овој член основуваат Заедница на Југословенската лотарија (во понатамошниот текст: Заедницата).

Заедницата работи според одредбите на овој договор и статутот на Заедницата.

Статутот на Заедницата го усвојува Собранието на Заедницата со едногласна одлука на сите членови на Собранието на Заедницата.

Член 2

Игрите на среќа што заеднички ги приредуваат организациите се лотарии, спортски прогнози, лото, томболи и други игри на среќа, во кои учествуваат голем број граѓани и во кои на учесниците им се дава можност да се здобиваат со добивки во пари и предмети, а кај кои исходот на играта не зависи од знаењето или умешноста на учесниците во играта, туку од случајот или од некој неизвестен настан.

Член 3

Заедницата ги врши следните работи:

1) ја утврдува политиката на игрите на среќа што заеднички се приредуваат на територијата на Југославија (во понатамошниот текст: заеднички игри на среќа), на предлог на организациите донесува планови на заеднички игри на среќа и го следи нивното спроведување;

2) ги утврдува правилата на заедничките игри на среќа;

3) ги утврдува цените на лозовите и другите потврди за учеството во заедничките игри на среќа;

4) склучува договор со Фудбалскиот сојуз на Југославија и со други спортски организации за надоместокот за користење на календарот на натпреварите;

5) изработува и печати лозови, ливчиња и други потврди врз основа на кои се учествува во заедничките игри на среќа што ги приредуваат организациите и го врши нивното доставување до организациите;

6) ги врши работите на извлекувањето на добивките;

7) врши други работи што врз неа ги пренесува организацијата, или за кои ќе се договори со организациите.

Член 4

Заедницата има својство на правно лице.

Седиштето на Заедницата е во Белград.

Член 5

Односите помеѓу Заедницата и нејзината работна заедница се регулираат со договор.

Со статутот на работната заедница на Заедницата, кој се донесува во согласност со договорот од став 1 на овој член, се одредува начинот на остварувањето на самсуправните права на членовите на работната заедница.

Работната заедница на Заедницата, во поглед вршењето на своите права и обврски утврдени со договорот и статутот, има статус на организација на здружениот труд.

Член 6

Органите на Заедницата се собрание на Заедницата како орган на општественото управување и директор на Заедницата како орган кој раководи

со работите на Заедницата и ја застапува Заедницата.

Член 7

Собранието на Заедницата го сочинуваат по еден претставник на секоја република и автономна покраина и по еден претставник на организациите од секоја република и автономна покраина.

Надлежноста и работите на Собранието и на директорот на Заедницата поблиску се регулираат со статутот на Заедницата.

Член 8

Кај заедничките игри на среќа од член 2 на овој договор вкупната вредност на добивките мора да изнесува најмалку 40% од вредноста на издадените лозови за лотарии или билети за томбола, а во други заеднички игри на среќа — од вкупната вредност на примените уплати за учество во заедничката игра на среќа (спортска прогноза, лото и сл.).

Член 9

Приходите што ќе се остварат од заедничките игри на среќа од член 2 на овој договор, по издвојувањето на делот за исплата на добивките, им остануваат на организациите во републиките и автономните покраини, сразмерно на уплатите на нивната територија.

Член 10

Трошоците на работењето на Заедницата што ги утврдува Собранието на Заедницата ги надоместуваат организациите од републиките и автономните покраини, сразмерно на вкупната вредност на уплатите за учество во заедничките игри на среќа на подрачјето на организацијата, на начинот одреден со статутот на Заедницата.

Член 11

Организациите ќе ги регулираат со договор веќе создадените обврски на Југословенската лотарија по кредитите за купување на деловни простории.

Член 12

Паричните средства на резервниот фонд на Југословенската лотарија, според состојбата на 31 декември 1972 година, им се распоредуваат на организациите според учеството во остварувањето на приходите од игри на среќа во 1972 година.

Средствата на деловниот фонд и на фондот на заедничката потрошувачка на деловните единици на Југословенската лотарија во републиките и автономните покраини се пренесуваат, со состојбата на 31 декември 1972 година, врз организациите и Заедницата на Југословенската лотарија од член 1 на овој договор.

Член 13

За обврските на Југословенската лотарија од член 2 на овој договор спрема учесниците во заедничките игри на среќа гарантира Заедницата.

Член 14

Југословенската лотарија ќе го усогласи своето работење со одредбите на овој договор најдоцна до 31 март 1973 година.

Член 15

Овој договор е составен во 10 примероци од кои по еден се наоѓа кај секој потписник, а два примерока кај Сојузниот извршен совет.

Член 16

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 438-47
28 ноември 1972 година
Белград

За СР Босна и Херцеговина:

Горѓе Пеклиќ, с. р.

За СР Црна Гора:

Миливоје Дрецув, с. р.

За СР Хрватска:

Мирко Скакиќ, с. р.

За СР Македонија:

Макрадули Андон, с. р.

За СР Словенија:

Тепина Јоже, с. р.

За СР Србија:

Милош Милосављевиќ, с. р.

За САП Војводина:

Душан Влатковиќ, с. р.

За САП Косово:

Иљаз Иљази, с. р.

672.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕГЕНЕРАТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 септември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за регенерати, со тоа што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени да можат да ги зголемат, и тоа за:

— регенерат RCP-1	до 15,2%
— „ RCP-2	до 16,5%
— „ RCN	до 18,2%
— „ RCNPP	до 18,2%
— „ RZP	до 14,5%

при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со оваа спогодба.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 548 од 11 декември 1972 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Индустија гуме — Рума

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Сава — Крањ, Рекорд — Раковица, Борово — Борово, Вулкан — Ниш, М. Закиќ — Крушевац, Тигар — Пирот, РИС — Загреб и Балкан — Сува Река.

673.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 ноември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за електроди за заварување така што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за електроди за заварување да можат да ги зголемат до 16%, при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 726/1 од 19 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Железара — Јесенице и Електрода — Загреб. Претставници на купувачите — потрошувачи: Феримпорт — Загреб, Млиноопскрба — Загреб, Грамат — Загреб, Бродомеркур — Сплит, Желпоз — Загреб, Техномеркур — Карловац, Фероелектро — Сарајево, Металимпекс — Тузла, Метал — Бања Лука, Металсервис — Белград, Руднап — Белград, Технопромет — Белград, Космет-сервис — Косовска Митровица, Технометал — Нови Сад, Техночелик — Кралево, Челик — Белград, Металка — Љубљана, Технометал — Скопје, Сервис-Импорт — Титоград, Радио-електро — Крушевац, Ковинотехна — Цеље и Меркур — Крањ.

674.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРИБОР ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 септември и 15 декември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за прибор за јадење, така што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за прибор за јадење кој не рфосува да можат да ги зголемат до 18%, за хромиран прибор за јадење — до 5%, а за алуминиумски прибор за јадење — до 15%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат, по цените и под условите предвидени со оваа спогодба.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 643/4 од 19 декември 1972 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Кордун — Карловац, Рад — Белград, Металац — Горни Милановац, Братство — Охрид, „1 Мај“ — Владиславци и Инокс-продукт — Белград.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Металургија — Смедерево, Мославка — Загреб, Панонија — Птуј, Звизезда — Загреб, Метал-импекс — Тузла, Феримпорт — Жељезар — Осиек, Ангропромет — Кикинда, ОТП — Осиек, Слобода — Нови Пазар, Србијатекс — Белград, Атекс — Белград, Задругар — Витола, Велепромет — Високо, Техноопрема — Белград, Феро-електро — Сараево, Технометал — Скопје, Југоопрема — Скопје, Центромеркур — Љубљана, Меркур — Крањ, Ковинотехна — Цеље, Нама — Загреб, Феримпорт — Загреб, ОТП — Карловац, Жељпох — Загреб, Техномеркур — Карловац, Бродокомерц — Риека, Метал — Бања Лука, Техногвожгар — Нови Сад, Електрометал — Белград, Центропром — Белград, Бобне куќе — Белград, Ангропромет — Ниш, Техночелик — Кралево, Тргопромет — Кралево, Интерпромет — Скопје, Славија — Скопје, Инекс — Унутрашња трговина — Белград, Велегрозина — Сараево, Кристал-импорт — Белград, ПУРКЈ — Белград, Тргопромет — Лесковац, Партизан — Чачак, Тргопромет — Прокупле, Далма — Сплит, Развитак — Метковиќ, Ангропромет — Сараево, Задранка — Задар, Ангроопрема — Белград и Тргопромет — Панчево.

675.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИЛИЦИУМ-МЕТАЛ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 септември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за силициум-метал по која производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за силициум-метал 98,5% Si min можат да ги зголемат така што највисоката продажна цена за тој производ да изнесува 6.800 динари за 1 тона, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со оваа спогодба.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 157/1 од 15 декември 1972 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите:

Електробосна — Јајце.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Творница лаких метала „Борис Кидрич“ — Шибеник и Товарна глинице ин алуминија „Борис Кидрич“ — Кидричево.

676.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРГАНСКИ БОИ ЗА ТЕКСТИЛ И КОЖА, ЗА МОКРИЛА ЗА ДРВО И ЗА ПОМОШНИ СРЕДСТВА ЗА ТЕКСТИЛ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 септември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за органски бои за текстил и кожа, за мокрила за дрво и за помошни средства за текстил, со тоа што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за тие производи да можат да ги зголемат до 44%, при постојните услови на продажбата, а според ценовникот кој е составен дел на оваа спогодба и кој се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 817/1 од 11 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Цинкарна — Цеље и Кемијски комбинат — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Товарна декоративних тканина — Љубљана, Ланена индустрија — Осиек, „Побједа“. Текстилна индустрија — Загреб, „ЈУБ“ — Дол при Љубљани, Технохемија — Белград, Укрино — Дервента, Памучни комбинат — Врање, „Гуро Салај“ — Мостар, Југотекстил-Импекс — Љубљана, Хемо — Љубљана, Нама — Загреб, Тетекс — Тетово, Вучје — Вучје, Слобода — Кула, Вутекс Вуковар, Витекс — Високо, Вунатекс — Карловац, Билеќанка — Билеќе, Фабрика на кожа — Куманово, Фабрика коже — Валево и Кембоја — Загреб.

677.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШАЈКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 октомври 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за шајки, така што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за шајки од сите видови (освен налбатски) да можат да ги зголемат до 15% и за налбатски шајки — до 29%, при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 726/1 од 19 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Железарна — Јесенице, ЖЕ-ЧЕ — Карловац, Брако — Титов Велес и Леминд — Лесковац,

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Електрометал — Белград, Ковинотехна — Цеље, Техновожгар — Нови Сад, Техномеркур — Карловац, Метал — Вања Лука, Металка — Љубљана, Копаник — Белград, Меркур — Крањ, Техночелик — Кралево, Фероелектро — Сараево, Интерпромет — Скопје, Грамат — Загреб, Жельпох — Загреб, Електротехна — Марибор, Феримпорт — Загреб, Ангропромет — Ниш, Радиоелектро — Крушевац, Далма — Сплит и Бродомеркур — Сплит.

678.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 октомври 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за челични јажиња, со тоа што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени да можат да ги зголемат и тоа за:

— јажиња со пречник 10 до 20 mm	до 16%
— јажиња со пречник над 20 до 30 mm	до 23%
— спирални и громобрански јажиња со пречник над 30 mm	до 28%

при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со оваа спогодба.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 674/1 од 18 декември 1972 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Новкабел — Нови Сад, Оточанка — Задар и Импол — Словенска Бистрица.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Балкан — Нови Сад, Технопромет — Белград, Металосервис — Белград, Руднап — Белград, Рудар — Загреб, Металка — Љубљана, Ковинотехна — Цеље, Бродоматеријал — Ријека, Бродокомерц — Ријека, Рибоматеријал — Загреб, Радиоелектро — Белград и Сервисимпорт — Титоград.

679.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТОПАНСКИ ВОЗИЛА И ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СТОПАНСКИ ВОЗИЛА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 декември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за стопански возила и за резервни делови за стопански возила со тоа што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени да можат да ги зголемат, и тоа за стопански возила — според ценовникот кој е составен дел на оваа спогодба и кој се наоѓа во Стопанската комора на Југославија, а за резервни делови за стопански возила — до 18%, при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 663/4 од 18 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

ТАМ — Марибор, ФАП — Прибој, ФАМОС — Сараево, „11 октомври“ — Скопје, Аутокаросерија — Загреб, Икарус — Земун, ИМВ — Ново Место, Торпедо — Ријека, Змај — Земун, Заводи Црвена застава — Крагуевац и ИМП — Раковица.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Братство — Прибој, Аутохрватска — Загреб, Инекс Соколица — Приполе, Боснаауто — Сараево, Аутокомерц — Љубљана, Икарус — Земун, Аутокрајина — Вања Лука, Југоаграр — Нови Сад, Технометал — Скопје, Аутославонија — Осиек, Пољоопрема — Сараево, Аутопромет — Ниш, Компресор — Белград, Агрострој — Чачак, Копаник — Белград, Ауторепаратура — Осиек, Ватроспрем — Белград, Југоауто — Белград, Агросервис — Крагуевац, Универзал — Нови Сад и Шумадијапромет — Топола, Агросервис — Скопје, ТАМ — Продажни организации во Белград, Марибор, Нови Сад, Сараево и Загреб, Аутомакедонија — Скопје, ИМВ — Продажен сервис во Ново Место, Белград, Загреб, Сараево, Сплит, Ријека, Задар, Ниш, Нови Сад и Љубљана, Динара — Белград, ГСП — Тузла, Косовотранс — Приштина, Ауто куќа „Застава“ — Белград, Ауто куќа „Шумадија“ — Белград, Словенијаавто — Љубљана, Заводи Црвена застава — Филијали во Крагуевац, Сомбор и Бор и Аутопревоз — Тузла.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за обезбедување средства на Федерацијата за намиривање на одредени трошоци, настанати во врска со сузбивањето и спречувањето на епидемијата од големи сипаници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ТРОШОЦИ, НАСТАНАТИ ВО ВРСКА СО СУЗБИВАЊЕТО И СПРЕЧУВАЊЕТО НА ЕПИДЕМИЈАТА ОД ГОЛЕМИ СИПАНИЦИ

Во член 3 став 1 наместо зборовите: „13.000.000 динари“ треба да стои: „130.000.000 динари“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 18 декември 1972 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

потпоручникот на финансиска служба: Ристовски Елфима Јосиф;

морнаричкотехничкиот заставник: Косановиќ Михајла Дејан;

санитетските постари водници I класа: Алијев Ибрахима Демир, Миленковиќ Радомира Милован, Обрадовиќ Вилотија Томислав, Радојковиќ Добривоја Звонимир;

постариот водник I класа за врска: Балиќ Мује Шашир;

морнаричкотехничките постари водници I класа: Дридалов Георги Стојко, Гргуревеќ Анте Никша, Миленковиќ Радуга Јубиша, Живковиќ Јубомира Властимир;

постарите водници I класа на административна служба: Ђурас Петра Вјекослав, Пасариќ Милана Михајло;

поморските постари водници I класа: Латиновиќ Ђуре Душан, Сандиќ Богољуба Зоран;

интендантските постари водници I класа: Пешиќ Александра Слободан, Пенорац Богдана Миломир;

техничките постари водници: Баља Фердинанда Стјепан, Драгичевиќ Милутина Момчило, Дурмишевиќ Мемиша Никола, Ковач Стјепана Мирко, Мијиќ Милорада Ратко, Наранчиќ Николе Чедо, Ничевиќ Назифа Бајро, Ракас Петра Јубан, Рончевиќ Вукашина Никола, Росандиќ Ивана Антон;

постариот водник на финансиска служба: Батајлиќ Мирка Богдан;

постарите водници на административна служба: Богдановиќ Мила Станко, Дудиќ Лазара Вождар,

Горановиќ Косте Павле, Јерончиќ Ивана Петар, Митиќ Србислава Јован, Млинариќ Стјепана Иван, Силов Марка Марко, Симиќ Петра Благоје, Станковиќ Милашина Бранко, Стефановиќ Витомира Мирослав, Жарковиќ Петра Војислав;

постариот водник на сообраќајна служба: Богдановиќ Чедомира Живко;

морнаричкотехничките постари водници: Будимир Милана Божидар, Црнковиќ Рудолфа Рудолф, Фусек Георга Ото, Герендај Ивана Ладислав, Граховац Гојка Сретен, Ивиќ Уроша Радомир, Јакшиќ Стева Милан, Јанкоски Јована Крсте, Јовановиќ Благоја Велибор, Комиќ Хусније Мехмед, Кутузовиќ Милана Стјепан, Марковиќ Мате Јубо, Марковиќ Славка Драгиша, Миљковиќ Миле Божо, Петровиќ Кристина Милан, Томчиќ Тодора Јован, Вешковац Јована Мирољуб, Виљанац Глише Живко, Врбан Вјекослава Здравко;

поморските постари водници: Чумлијевиќ Дичева Срећко, Јосиповиќ Стипе Драгољуб, Маџур Михајла Ервин, Масељ Јанеза Владо, Милашиновиќ Богдана Петар, Периќ Михајла Предраг, Петровиќ Зоре Иван, Пралица Никола Милован, Срдиниќ Вида Јосип, Тошиќ Софије Милан;

пешадиските постари водници: Димитријевиќ Влајка Душан, Вардиќ Петра Милан, Зешировиќ Хасана Халид;

постарите водници за врска: Гоговски Стоимена Мито, Лазаревиќ Божидара Милован, Салаи Денеша Имер, Стојановиќ Јордана Витомир, Величковиќ Андона Санде;

инженерските постари водници: Корен Штефана Виктор, Миловановиќ Тодора Милован;

санитетските постари водници: Паниќ Блаже Мирко, Тодоровски Ивана Миле;

артилериските постари водници: Поповиќ Тодора Слободан, Спасиќ Милосава Милован;

поморските водници I класа: Амаловиќ Артина Једварт, Бегоња Јакова Никола, Ђуриќ Илије Вјекослав, Галовиќ Лазе Здравко, Гнезда Андрије Рудолф, Горник Алојза Алојз, Иванов Николе Ђорђе, Јокиќ Драгомира Томислав, Карагиров Гане Андон, Кнежевиќ Николе Недељко;

Мариќ Ђуре Стево, Марковиќ Стојана Стојадин, Пишкулиќ Вјекослава Младен, Приможич Ивзна Срећко, Сипиќ Павла Јован, Смољан Вице Фране, Шавориќ Јосипа Марјан, Тековиќ Јакова Иван, Видак Деџа Бруно, Вуковиќ Остоје Недељко;

морнаричкотехничките водници I класа: Антонијевиќ Ранка Томислав, Баришиќ Валентина Петар, Бојовиќ Божидара Миленко, Џингуловски Наума Крсто, Грацин Анте Винко, Јовановиќ Вукојице Милан, Костов Трајка Никола, Јабус Игњатија Слободан, Лиснер Стјепана Златко, Матеиќ Мирка Вождар;

Ореб Анте Марко, Осмиќ Зејмила Етхем, Планинц Леополда Станко, Смилевски Бориса Георги, Сучевиќ Драге Душан, Вујовиќ Крсте Марко, Живковиќ Амброза Жарко;

техничките водници I класа: Бабиќ Добривоја Драган, Бебиќ Јубомира Стаљин, Чулар Ивана Анте, Јанковиќ Миодрага Зоран, Крстиќ Александар Павле, Младеновиќ Сретена Драган, Митровиќ Богића Милен Накир Фране Јубо, Недељков Светозара Душан, Стевановиќ Момчила Радиша, Тарбук Димитрија Зоран;

пешадиските водници I класа: Фауковиќ Петра Иван, Миличевиќ Милована Вукашин, Нацевски Крсте Симо, Стевановиќ Луке Боривоје;

интендантскиот водник I класа: Јевтиќ Живојина Зоран;

артилериските водници I класа: Маринковиќ Николе Богдан, Савиќ Лазара Рисантије, Стевиќ Живка Михајло;

воздухопловнотехничките водници I класа: Митатовиќ Живадина Предраг, Митровиќ Драгутина Слободан, Вручиќиќ Петра Рајко;

водниците I класа за врска: Пантовиќ Стаменка Станимир, Стојановиќ Добризоја Радомир; инженерскиот водник I класа: Василевски Трајана Мицко; пешадискиот водник: Андријашевиќ Миладина Драган; морнарничкотехничкиот водник: Дамјановиќ Војислава Сретен; воените службеници VI класа на музичка служба: Костиќ Станка Александар, Вељковиќ Будимира Мирослав; воениот службеник VII класа на музичка служба: Љубичиќ Милана Владо; воените службеници VIII класа на музичка служба: Дражиниќ Гргура Гргур, Павловски Томе Мирослав;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење.

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водникот I класа за врска: Минчиќ Милисав Сокол; техничкиот водник I класа: Никадиновиќ Петра Костадин; морнарничкотехничките водници I класа: Паулија Душана Милош, Тимов Трајча Санде.

Бр. 160
22 декември 1971 година
Београд

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадискиот полковник: Арбутина Ђуре Мирко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот полковник: Петровиќ Николе Славко;

пешадиските потполковници: Цигановиќ Александар Петар, Цветковиќ Божидара Сава, Дошен Миле Божидар, Горона Милана Драгомир, Јоксимиовиќ Драгомира Радомир, Коруза Андреја Стојан, Козлица Николе Јово, Милиќ Гауре Живан, Радош Ристе Петар, Секулиќ Ѓегована Спасо;

потполковникот на финансиска служба: Робиќ Павла Борис;

пешадиските мајори: Чернигој Јожета Иван, Гојковиќ Јанка Јован, Јовановиќ Владе Марјан, Стојковиќ Душана Радивоје;

мајорот за врска: Миловановиќ Тихомира Милош;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадиските потполковници: Бјелајац Васе Раде, Јанковиќ Видака Михајло; пешадиските мајори: Јовичиќ Величка Чедомир, Мајсторовиќ Ратка Никола;

мајорот за врска: Кристиќ Стојана Ђорђе; пешадиските капетани I класа: Чагоровиќ Милоша Ђорђе, Миловановиќ Љубомира Милан; техничкиот капетан I класа: Петровиќ Лазара Радован;

пешадискиот капетан: Лавадиновиќ Ђорђе Сава; ветеринарскиот капетан: Петковиќ Милисав Новица;

техничкиот капетан: Стаменковиќ Станимира Мирослав;

интендантскиот поручник: Митровиќ Божидара Мирко;

потпоручникот за врска: Кајевиќ Јусуфа Авдулах;

пешадискиот потпоручник: Вукелиќ Дане Стево; пешадиските заставници: Андонов Крсте Димче, Јовичиќ Здравка Радоје, Касалица Милете Момчило, Лакетиќ Михајила Јагош, Милошевиќ Милије Милисав;

заставникот за врска: Јаниќ Севера Милан;

заставниците на административна служба: Мишковиќ Драгише Милоје, Попадиќ Панте Живадин, Радовановиќ Миладина Сава, Шујдовиќ Исаила Миљко;

интендантскиот заставник: Петровиќ Славка Павле;

заставникот на сообраќајна служба: Селиќ Јосипа Ладислав;

заставникот на техничката служба: Шипкар Иљаз Рахман;

пешадискиот заставник: Вујиќ Милоша Милан;

пешадиските постари водници I класа: Бекетиќ Павла Стјепан, Јосиповиќ Марка Илија, Кевац Јове Петар, Кнежевиќ Миличка Ватриќ, Крагуљ Мије Никола, Маринчиќ Јожефа Антон, Милошевиќ Мане Стево, Поповиќ Матије Ристо, Моневиќ Петра Влажо, Станојковиќ Деспота Раде, Винчиќ Владимир Стево;

поморските постари водници I класа: Маговчевиќ Стјепана Блажо, Текиќ Јована Драган;

морнарничкотехничките постари водници I класа: Ђоковиќ Видосава Вучета, Јовановиќ Богдана Милован;

постариот водник I класа на административна служба: Миќиќ Миливоја Бранко;

пешадиските постари водници: Бакиќ Николе Миомир, Царкаљ Станка Божо, Ђорђевиќ Милоша Зоран, Џебо Мехе Мидхат, Харди Мије Данијел, Јерковиќ Стевана Никола, Кропеј Алојза Алојз, Костовиќ Јевђенија Милош, Ковачевиќ Јована Божидар, Костиќ Косте Ристо;

Лубуриќ Ђуре Ђорђе, Лујиновиќ Орхана Мурат, Миловановиќ Љубише Стаменко, Митиќ Божидара Велизар, Николовски Михајла Захарије, Радуловиќ Животе Радул, Станимировиќ Љубомира Боровоје, Влаховиќ Миливоја Славко, Вујовиќ Николе Милорад, Ватраљ Милоша Пајо, Вегер Драгутина Јосип;

постарите водници за врска: Гвозденац Луке Божидар, Маѓаревиќ Ивана Мато, Вранеш Уроша Радован, Вигњевиќ Николе Милош;

поморскиот постар водник: Колец Стјепана Давор;

постариот водник на административна служба: Раѓановиќ Светозара Милан;

интендантскиот постар водник: Угреновиќ Богдана Манојло;

техничкиот постар водник: Вулета Ђурђа Лазо;

пешадискиот водник I класа: Спасиќ Миодрга Милан;

за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот на градежна служба: Ковачевиќ Миховила Стјепан;

ветеринарниот полковник: Пантелиќ Лазара Ђорђе;

пешадискиот потполковник: Роботиќ Мије Антон;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорот на правна служба: Пајиќ Саве Петар; санитарскиот капетан I класа: Богдановиќ Милоја Чедомир;

техничкиот капетан I класа: Ђорђевиќ Светислава Ранѓел;

пешадиските капетани I класа: Фабијан Радивоја Милан, Јованов Симија Милош, Костиќ Петра Миодраг, Пауновиќ Стојана Божиќар, Вишњиќ Јована Бранко;

капетан I класа за врска: Радовчиќ Баре Љубомир;

пешадиските капетани: Павићевиќ Вида Димитрије, Предојевиќ Стојана Васо;

капетаните на финансиската служба: Митровиќ Милована Бошко, Хаџиќ Осман Мујо;

пешадиските заставници: Аџиќ Раденка Радисав, Дабовиќ Радована Илија, Гостиљац Величка Милија, Гуштин Фрање Иван, Пујиќ Јове Мирко;

заставниците на административна служба: Митровиќ Саве Душан, Штркљевиќ Махмута Илијас;

воениот службеник III класа на административна служба: Бедиќ Жожефа Жоже;

воените службеници IV класа на административна служба: Грубишиќ Јове Стево, Јеремиќ Милана Илија, Рашета Вује Миле;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

пешадиските постари водници I класа: Дукиќ Мираша Данило, Хофер Јосипа Бранко;

пешадиските постари водници: Бајондиќ Мате Стијепан, Чирков, Исидора Илија, Ќери Ференца Ференц, Гојиќ Милоша Ђуро, Флукер Франца Франц, Јованчиќ Димитрија Тодор, Јозиќ Душана Миодраг, Миловановиќ Чедомира Драгиќ, Младеновиќ Угљеше Младомир, Мијатовиќ Жике Бранко, Пелиќ Миљка Павле, Петровиќ Благоја Живојин, Стојанов Цветка Симеон, Шимун Милутина Радомир, Вукосављевиќ Драгана Миљенко, Вркиќ Станка Дмитар;

морнаричкотехничките постари водници: Букиќ Сретена Љубиша, Кустура Адема Смаил, Николиќ Стевана Миливоје;

ветеринарниот постар водник: Хафнер Мартина Мирослав;

постарите овдници за врска: Јањиќ Милића Мираж, Шутановац Милана Мирослав;

поморските постари водници: Крпан Драгутина Иван, Полак Антона Антон, Радовиќ Петра Мирко; постариот водник на финансиска служба: Станковиќ Јаћима Љубомир;

интендантскиот постар водник: Стефановиќ Михајла Властимир;

пешадиските водници I класа: Антиќ Славка Владимир, Филипац Ивана Стево, Јандриќ Ђорѓа Богдан, Јевтиќ Радована Спасоје, Јелиќ Алексе Младен, Крајц Јакова Миран, Кесеровиќ Зафиро Омер, Маниќ Богомира Живорад, Милосављевиќ Ратка Љубинко, Милошевиќ Милорада Марко, Митровиќ Драгоја Мирко, Миловиќ Михајла Вељко, Марјановиќ Миле Милорад;

Палиќ Нуме Салих, Пејовиќ Марка Ђорђе, Павковиќ Гаје Рајко, Пупавац Дане Видосав, Ратковиќ Душана Слободан, Срдиќ Ђуре Мићо, Стојановиќ Божиќа Тихомир, Сопрениќ Милорада Љубомир, Станојковиќ Димитрија Петруш, Шишиќ Милана Ацо, Тасиќ Дејана Властимир, Вучковиќ Светислава Слободан, Вуковиќ Марка Славко, Вјештица Јована Јово;

санитетскиот водник I класа: Бошњаковиќ Пере Перо;

техничкиот водник I класа: Беук Симе Милорад;

поморските водници I класа: Ђокиќ Благоја Радован, Стефановиќ Радивоја Момчило;

водникот I класа на финансиска служба: Ђокиќ Живојка Милорад;

водниците I класа на врска: Јовановиќ Дике Вук, Куќет Миле Петар, Мирановиќ Душана Милутин, Панзаловиќ Душана Саван;

пешадиските водници: Ађимовиќ Мирка Перо, Галиќ Жожефа Франц, Јовановиќ Живојина Божиќар, Перковиќ Стипана Анѓелко, Рожајац Шерифа Авдија, Шукиќ Милорада Миле.

Бр. 161

22 декември 1971 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадискиот полковник: Беко Милоша Никола; артилерискиот полковник: Стојковиќ Радована Светозар;

интендантскиот потполковник: Миротиќ Панте Божиќар;

пешадискиот потполковник: Пајиќ Илије Ђоко; артилерискиот потполковник: Станковиќ Радомира Чедомир;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

пешадискиот потполковник: Перошевиќ Михајла Нико;
 потполковникот на оклопните единици: Гвозденичиќ Илије Стево;
 мајорот на оклопни единици: Христов Серафима Вангел;
 пешадиските мајори: Илиќ Радомира Крсто, Ковачевиќ Радојице Средоје, Радовиќ Милована Радоња, Вујичиќ Андрије Бранко, Вуковиќ Вукосава Милорад;
 артилериските мајори: Јочиќ Богдана Вукота, Пегровиќ Пунише Вукашин;
 санитарскиот мајор: Пауновиќ Радивоја Вујадин;
 инженерскиот мајор: Стојковиќ Стојана Милан;
 капетанот I класа на финансиска служба: Јововиќ Војислава Стеван;
 пешадиските капетани I класа: Калуѓеровиќ Марка Васо, Мишовиќ Маје Момчило, Новаковиќ Лазара Милорад;
 артилерискиот капетан I класа: Тиодоровиќ Милан Петар;
 артилерискиот заставник: Богдановиќ Митра Никола;
 интендантскиот заставник: Јевтовиќ Видосава Милован;
 заставникот на административна служба: Костиќ Саве Јован;
 техничкиот заставник: Вуковиќ Благоте Вујадин;

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковникот на правна служба: Брајовиќ Јаков Момчило;
 артилерискиот потполковник: Буторац Петра Марко;
 инженерскиот потполковник: Дремпетиќ Јосипа Јосип;
 потполковникот на АБХ одбрана: Ђерковиќ Ђорѓа Богдан;
 пешадиските потполковници: Максимовиќ Богосава Часлав, Новаковиќ Миладина Жарко, Самарџија Саве Петар, Туропољац Стевана Станко, Живковиќ Бошка Јово;
 потполковникот на оклопни единици: Рашета Петра Илија;
 пешадискиот мајор: Љешковиќ Михајила Радуле;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот мајор: Баљевиќ Веина Урош;
 капетанот I класа на геодетска служба: Бановиќ Ника Мирко;
 артилерискиот капетан I класа: Амиќиќ Јована Душан;
 пешадискиот капетан I класа: Бошковиќ Мирка Спасоје;
 санитарскиот капетан I класа: Милачиќ Петра Данило;
 санитарските капетани: Старчевиќ Мартина Матее Туфегџиќ Милуна Мојаш;
 артилерискиот поручник: Хофер Адама Адам;
 пешадискиот поручник: Маровиќ Симе Симеон;
 санитарскиот поручник: Миловановиќ Марка Ђоко;
 инженерскиот поручник: Рогољиќ Јерка Станислав;

поручникот за врска: Томиќ Павла Момчило;
 интендантскиот потпоручник: Медвидовиќ Ивана Мирослав;
 пешадискиот потпоручник: Миладиновиќ Ђорѓа Слободан;
 заставникот за врска: Кораќ Јуке Зено;
 интендантските заставници: Јаловиќ Видака Марко, Мариќ Марина Божиќар, Радаќ Нике Здравко;
 пешадискиот заставник: Лазовиќ Николе Раде;
 заставникот на административна служба: Мартиновиќ Радоја Божиќар;
 техничките постари водници I класа: Алексов Љубена Богдан, Чикариќ Радослава Живорад, Мушевиќ Радована Јован, Влаисављевиќ Јове Петар;
 ветеринарниот постар водник I класа: Бошковиќ Михајла Милојица;
 инженерскиот постар водник I класа: Бркиќ Васе Живојин;
 пешадиските постари водници I класа: Булатовиќ Радисава Радосав, Јанковиќ Војислава Боривоје, Мараш Марка Бошко;
 санитарскиот постар водник I класа: Филиповиќ Мирка Светислав;
 постариот водник I класа на административна служба: Родиќ Илије Саво;
 постариот водник I класа на финансиска служба: Шћепановиќ Марка Велимир;
 артилерискиот постар водник I класа: Вулековиќ Ива Бранко;
 артилериските постари водници: Чолаковиќ Милорада Мирољуб, Николиќ Будимира Марко, Нововиќ Даре Трајко;
 пешадиските постари водници: Јовановиќ Милана Миодраг, Кијамет Делије Хусеин;
 водникот I класа за врска: Јовичиќ Стојка Милован;
 воениот службеник IV класа на финансиска служба: Вукчевиќ Илије Василија;
 санитарскиот воен службеник V класа: Бјелиќ Слободана Милица;
 воениот службеник V класа на административна служба: Пејовиќ Илије Јован;
 воениот службеник VI класа на административна служба: Самарџиќ Радивоја Саво;

за примерна работа на развивањето полет за остварувањето на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

инженериските постари водници: Бојановиќ Андрије Мирко, Костиќ Глигора Перо, Сврзиќ Станоја Мирко;
 постариот водник на финансиска служба: Дурутовиќ Вукосава Антоније;
 интендантскиот постар водник: Илиќ Светислава Милан;
 пешадиските постари водници: Јеремиќ Драгојла Ђорѓе, Тодоровиќ Владе Предраг;
 техничките постари водници: Јовиќ Кристие Милан, Миљевиќ Војина Славко;
 постариот водник на оклопни единици: Стокуќа Миле Ђуро;
 постариот водник за врска: Шучевиќ Илије Миломир;
 артилерискиот постар водник: Тошиќ Обрена Душан;
 пешадиските водници I класа: Баевски Неше Бранко, Стајиќ Благоја Миливоје;
 техничките водници I класа: Кубуровиќ Љубе Симо, Зоговиќ Милоја Слободан;
 водникот I класа за врска: Матиќ Витомира Радиша;
 артилерискиот водник I класа: Милетиќ Светолика Станислав;
 санитарските водници I класа: Симиќ Селимира Драгољуб, Трогрлиќ Пере Адолф;

морнаричкотехничкиот водник I класа: Владисављевиќ Љубисава Тодор.

Бр. 162
22 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиските полковници: Маричиќ Марка Рајко, Симиќ Вује Милан;
пешадиските потполковници: Аџиќ Миле Мане, Мирковиќ Луке Манишпа;
техничкиот потполковник: Кужник Ивана Иван;
интендантскиот потполковник: Мутиќ Илије Перо;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

пешадискиот потполковник: Петрач Јанка Стјепан;
техничкиот мајор: Јанковиќ Стојана Митар;
пешадиските мајори: Карапанца Жарка Стево, Лазаревиќ Тихомира Милош, Мариќ Михаила Никола, Мариќ Велимира Благомир, Томичиќ Милана Остоја, Томиќ Живојина Милован;
санитетскиот мајор: Мрѓеновиќ Љубомира Симо;
пешадиските капетани I класа: Цветковиќ Миодрага Хранислав, Милосављевиќ Стојмена Војислав, Пауновски Леона Иван, Стојанов Веселина Јован;
интендантскиот капетан I класа: Крстиќ Стаје Радомир;
пешадискиот капетан: Фемиќ Павла Радомир;
пешадискиот поручник: Којадиновиќ Стевана Ратко;
техничкиот заставник: Чампељ Андрије Фердинанд;
пешадиските заставници: Метличиќ Динка Вицко, Станојевиќ Александра Драгиша;
заставникот за врска: Милојевиќ Милије Жарко;
заставникот на сообраќајна служба: Пешиќ Милана Благоје;
заставниците на административна служба: Петровиќ Љубомира Бранислав, Ступар Јакова Милан;

за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадиските полковници: Шепаровиќ Стјепана Перо, Вигњевиќ Миле Војко;
техничкиот полковник: Збиљски Станка Ивица;
пешадиските потполковници: Егиќ Дане Раде, Јоксиќ Милана Милорад, Лепојевиќ Милоша Буди-

сав, Маринковиќ Станка Матија, Продановиќ Станка Душан, Шикороња Стјепана Стјепан;
потполковникот на правна служба: Терзиќ Чедомира Милутин;

пешадиските мајори: Алексиќ Паје Љубомир, Аврамовиќ Станисава Миливој, Бачановиќ Јанка Жарко, Бровч Симона Штефан, Ђорђевиќ Петка Бошко, Евачиќ Агате Виктор, Иванчевиќ Ђуре Милош, Јакшиќ Милића Ђуро, Јвњиќ Владе Мирослав, Косановиќ Мане Ђуро, Кукиќ Луке Милован, Љубоја Тоде Вељко, Маљковиќ Миле Бошко, Марковиќ Војислава Стаменко, Милиќ Душана Трифун, Милосављевиќ Обрена Милосав, Милошевиќ Глигора Миливоје, Паниќ Љубе Никола, Пашиќ Јована Лазо, Пећанац Обрада Драго, Филиповиќ Вида Кајо, Поповиќ Вучка Миленко;

Секулиќ Павла Милан, Станковиќ Михајла Бранислав, Стојиќ Марка Глигорије, Шеман Ивана Драго Вујовиќ Косте Милан, Зобеница Саве Душан, Зориќ Милана Јово;

пешадиските капетани I класа: Фештин Јуре Крсто, Илисин Драге Станко, Кресиќ Јове Јован, Матијашевиќ Јована Петар, Плејиќ Мије Јерко, Стојановиќ Миле Војин;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот мајор: Васковиќ Видака Недељко;
пешадискиот капетан I класа: Мећава Стевана Петар;

пешадиските поручници: Боројевиќ Ђуре Миќо, Ђоровиќ Александра Вукојица, Димитровски Сотира Ђорђе, Дрекиќ Јована Милан, Ђорем Ристо Мирко, Гајиќ Јелене Бранко, Грабунџија Станка Петар, Јовановиќ Душана Станоје, Кочовски Најденка Веќко, Малијевиќ Рајка Драган, Милошевиќ Милосава Боривоје, Мркшиќ Драгана Миле;

Опачиќ Петра Милан, Перуничкиќ Кузмана Саво, Пиља Петра Стеван, Стојановиќ Стојана Бранислав, Тегелџија Стојана Душан, Вељановски Вилбила Борислав, Вукчевиќ Радована Славко;

поручникот за врска: Димитријевиќ Андрије Томислав;

артилерискиот поручник: Докиќ Ђуре Анђелко;
поручникот на сообраќајна служба: Смајевиќ Миленка Добросав;

поручникот на финансиска служба: Тепиќ Симе Зоран;

пешадискиот потпоручник: Ристиќ Петра Здравко;

интендантскиот потпоручник: Стевановиќ Радашина Хранислав;

артилерискиот потпоручник: Студен Миће Славко;

инженерискиот потпоручник: Митев Иванов Лазар;

пешадискиот заставник: Бубало Миће Душан;
техничкиот заставник: Тадиќ Панте Раде;

постарите водници I класа на сообраќајна служба: Батаковиќ Мирка Милан, Радосављевиќ Милосава Благоје;

пешадиските постари водници I класа: Илиќ Милета Владимир, Ристиќ Васиљка Боривоје, Трајковиќ Петра Владимир;

техничкиот постар водник I класа: Стојаковиќ Бранка Драгутин;

пешадиските постари водници: Андријевиќ Игњата Милорад, Чучковиќ Станка Душан, Драгојевиќ Јове Ђуро, Ђериќ Богдана Војислав;

постариот водник на сообраќајна служба: Анталиќ Штефана Штефан;

техничките постари водници: Драгушин Драгана Чедо, Мирковиќ Угљеша Копије;

воениот службеник IV класа на музичка служба: Петровиќ Грује Милан;

воениот службеник V класа на музичка служба: Ристовиќ Милорада Радивоје;

воениот службеник VI класа на музичка служба: Великанац Грује Стојислав;
воение службеници VI класа на музичка служба: Кнежевиќ Милорада Драган, Видец Петра Јосип;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

пешадскиот постар водник: Алексиќ Емерика Антун;
артилерискиот постар водник: Олуиќ Михајла Раде;

техничките водници I класа: Ѓеран Ѓуре Драган, Премец Ивана Раде;

пешадските водници I класа: Гајиќ Вукашина Драган, Јанковиќ Миодрага Предислав, Керановиќ Слободана Светко, Павковиќ Анте Иво, Ралевиќ Радоње Милош;

водниците I класа за врска: Мијатовиќ Мирка Сава, Скопљак Јове Драго, Величковиќ Миле Александар;

водникот I класа на сообраќајна служба: Милошевиќ Васе Слободан;

инженерискиот водник I класа: Стопа Петра Мирко;

водниците за врска: Цекиќ Миодрага Новица, Чоловиќ Радомира Миодраг;

водникот на сообраќајна служба: Панца Пере Босо;

воениот службеник VIII класа на музичка служба: Селимовиќ Муарема Асан.

Бр. 163

22 декември 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
650. Одлука за плаќањата во странство што ги вршат организациите на здружениот труд за давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет — — —	1321
651. Одлука за утврдување на делот на девизите што организациите на здружениот труд — производители на злато — можат да го користат согласно член 39 од Законот за девизно работење — — —	1321
652. Одлука за мерилата и условите за утврдување кои производителски организации на здружениот труд се сметаат како претежни извозници во 1973 година — —	1322
653. Одлука за постапката за распределба на стоковниот контингент за купување на злато — — — — —	1322
654. Одлука за организациите на здружениот труд што девизите од член 39 на Законот за девизно работење можат да ги користат за плаќање на увозот на стоки и услуги заради продажба во земјата за динари — — — — —	1323
655. Одлука за наплата на премиите и за плаќање во девизи на надоместокот на ште-	
та, на осигурените износи и на трошоците од работите на осигурувањето — — —	1323
656. Одлука за височината и начинот за утврдување на девизната квота по основ на откупени девизни дознаки на работниците и иселениците — — — — —	1324
657. Наредба за постапката за издавање на либерална дозвола за увоз на стоки — —	1325
658. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година — — — — —	1325
659. Решение за утврдување на Листата на арбитражите на Воената стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 1973 година — — — — —	1326
660. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	1327
661. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“	1327
662. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — —	1327
663. Решение за југословенските стандарди за феролегури — — — — —	1327
664. Решение за југословенските стандарди за високонапонски топливи осигурувачи —	1328
665. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија — —	1328
666. Решение за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури — — — — —	1328
667. Решение за измена на југословенскиот стандард за мерења и испитувања во електротехниката — — — — —	1329
668. Решение за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите — — — — —	1329
669. Решение за југословенските стандарди за инсталациони спроводници со изолација од PVC-маса — — — — —	1330
670. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на експлозивите за рударски и други потреби	1330
671. Договор на републиките и автономните покраини за статусот, работењето и начинот на утврдувањето и распределбата на приходите на Југословенската лотарија	1330
672. Спогодба за промена на затечените цени за регенерати — — — — —	1332
673. Спогодба за промена на затечените цени за електроди за заварување — — — — —	1332
674. Спогодба за промена на затечените цени за прибор за јадење — — — — —	1332
675. Спогодба за промена на затечените цени за силициум-метал — — — — —	1333
676. Спогодба за промена на затечените цени за органски бои за текстил и кожа, за мокрила за дрво и за помошни средства за текстил — — — — —	1333
677. Спогодба за промена на затечените цени за шајки — — — — —	1334
678. Спогодба за промена на затечените цени за челични јажиња — — — — —	1334
679. Спогодба за промена на затечените цени за стопански возила и за резервни делови за стопански возила — — — — —	1334
Исправка на Законот за обезбедување средства на федерацијата за намиривање на одредени трошоци, настанати со сузбивањето и спречувањето на епидемијата од големи сипаници — — — — —	1335
Одликувања — — — — —	1335

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинско установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. Факс 224.

— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Почта: Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17